



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Вторник, 27 февруари 1962  
Скопје

Број 6

Год. XVIII

Претплатата за 1962 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 48 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

16.

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1962 ГОДИНА

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Републичкиот општествен план за 1962 година, што Народното собрание на Народна Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор, одржана на 7. II. 1962 година и на седницата на Соборот на производителите, одржана на 7. II. 1962 година.

У број 20

7 февруари 1962 година

Скопје

Потпретседател                      Претседател  
на Народното собрание,            на Извршниот совет,  
Видое Смилевски, с. р.    Александар Грличков, с. р.

### РЕПУБЛИЧКИ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1962 ГОДИНА

Дел први

#### ОСНОВНИ ПРЕТПОСТАВКИ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН ЗА 1962 ГОДИНА

Глава I

#### ОЦЕНА НА ДВИЖЕЊАТА ВО СТОПАНСТВОТО ВО 1961 ГОДИНА

1. Основните насоки предвидени со Општествениот план за 1961 година претставуваат задачи со чие извршување требаше да се оствари стартната основа за остварување на задачите предвидени со Општествениот план за стопанскиот развој на НР Македонија од 1961—1965 година.

Во текот на 1961 година се спроведени повеќе значајни измени во распределата на доходот на стопанските организации. Измените се значајни и обезбедуваат натамошен развој на социјалистичките општествени односи со подоследна примена на социјалистичкиот принцип, работните луѓе и нивните колективи да учествуваат во општествената распределба според вложениот труд. Послободните рамки на стопанисување и, посебно, ослободната распределба на доходот придонесоа да се зголеми материјалната заинтересираност во зголемувањето на производството и продуктивноста на трудот и улогата на комуната како активен фактор во стопанската политика.

Во 1961 година, системот на раководење и управување со стопанските организации од областа на железничкиот, поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај е изменет и пригоден на основните начела на самоуправувањето како и во другите стопански области. Напоредно со ова дојде и до позначајно развивање и јакнење улогата на самоуправните органи и создавање на материјална база за самофинансирање во областа на просветата и здравството.

Покрај тоа, врз основа на утврдените принципи извршени се измени во девизниот и надворешно-трговскиот режим, во банкарскиот механизам и инструментите на кредитната политика, со цел овие и другите инструменти на економската политика што повеќе да се пригодат на изменетите услови во методот и системот на стопанисувањето. При тоа важна задача претставуваше спроведувањето на измената на цените на одделни производи, што внесеа нови економски критериуми за работењето на стопанските организации.

Во новосоздадените услови за стопанисување беа преземени низ мерки, кои оеаа кон тоа да обезбедат реализација на основните задачи предвидени со Општествениот план за развој на стопанството на НР Македонија.

Овие мерки пред сè беа насочени кон обезбедување услови за пораст на производството, за остварување на предвидената инвестициона дејност, за пораст на реалната потрошувачка на трудбениците и за развој на оние служби што допринесуваат за унапредување на општествениот стандард. Врз таа основа се разви широка дејност на органите на работничкото и општественото самоуправување, а исто така и на органите на комуните и Републиката, со цел тие поефикасно да се спроведат во живот. Настанатите промени во механизмот на стопанисувањето бараа, меѓутоа, одредено време за прилагодување на стопанството кон новонастанатите услови. Процесот на прилагодувањето имаше соодветен одраз врз обемот и динамиката на производството во 1961 година.

2. Развојот на стопанството во 1961 година, во поглед на производството, структурните промени и порастот на запосленоста, покажува исти тенденции како и во претходните години со нешто поуспорена динамика, а поради специфичните околности и нужното прилагодување на стопанството кон промените во стопанскиот систем. Стопата на порастот на општествениот производ се оценува да изнесува околу 6,2%, а во општествениот сектор околу 12,7%, а тоа е пониско од просечната стопа остварена во последниве четири години и од планираната за 1961

година, како и од предвидената просечна стопа по Петгодишниот план 1961—1965 година. Оствареното производство постигнато е со покачување на запослените во општествениот сектор на стопанството за околу 8.500 лица и покачување продуктивноста на трудот за 6,4%, и на тој начин е постигната нешто поголема продуктивност од предвидената со Општествениот план за 1961 година.

3. Индустриското производство, чиј пораст е планиран да изнесува 15% се оценува дека во 1961 година ќе биде зголемено за 11%. Во рамките на оствареното производство, поголемо отстапување има во производството на текстилната, кожарската и металната индустрија. Заостанувањето на производството од овие индустриски гранки имаше осетно влијание врз општата стопа на порастот на индустриското производство.

За ваквото движење на индустриското производство како поважни причини беа следните: неуредна реализација на производството во одделни гранки и производи; неуредно снабдување со основни сировини и материјали во памучната, прехранбената, електро и металната индустрија; неблагоприятно пуштање во погон на поголем дел од новите капацитети, од кои се предвидуваше обемот на производството да биде покачен за 4%, недостиг на обртни средства кај одделни стопански организации, како и поради вклучувањето и пригодувањето на стопанските организации во новонастанатите услови создадени со измената во системот на распределбата и другите мерки.

4. Се оценува дека остварениот обем на земјоделското производство е понизок за 1,8% од оствареното производство во сушната 1960 година.

Земјоделското производство се одвиваше под доста неповолни климатски услови, што се манифестираа со сушта во раната пролет и летото. Како одраз на неповолните климатски прилики дојде до остварување на пониски приноси, особено на пролетните култури. Негативното влијание на сушата имаше знатно поголем одраз кај индивидуалните производители отколку во општествениот сектор, каде што е применета подобра агротехника, со што во извесна мера се ублажени последиците.

Со знатното проширување на површините во општествениот сектор, во минатите и во оваа година, проширена е примената на посовремена агротехника и со тоа е спречено да дојде до уште поголемо опаѓање на земјоделското производство во 1961 година.

5. Во другите стопански области постигнати се, главно, предвидувањата според планот. Со поголема стопа на порастот остварено е производство во шумарството, сообраќајот и трговијата.

6. Инвестициите во основни средства се остварени со нешто поголем износ од предвидувањата во Општествениот план за 1961 година. Меѓутоа, реалното зголемување на инвестициите е пониско поради настанатите зголемувања на цените на инвестиционата опрема и градежните материјали, како и поради воведувањето на царини за увозната опрема. Реалното покачување на инвестициите се оценува да изнесува 8,2%, што е испод динамиката потребна за остварување на Општествениот план

за стопанскиот развој на НР Македонија за 1961—1965 година.

Со најголема стопа на порастот се остварени инвестициите во индустријата, иако не се остварени предвидените вложувања за градба на објектите што се финансираа од гарантираните инвестиции и Сојузниот фонд за развој на стопански заостанатите подрачја.

7. Кај личната потрошувачка дојде до несклад помеѓу реалното и номиналното зголемување на личните доходи, во поголема мера одошто се очекуваше. Личните доходи во општествениот сектор номинално се зголемени за околу 16,5%, а во реален израз за околу 11,5%.

Со покачување на личните доходи покачени се и расходите на буџетските установи, општествените служби и самостојните установи. Номиналното зголемување на буџетските расходи се оценува да изнесува околу 21% а расходите на социјалното осигурување 23,8%.

8. Настанатата неускладеност помеѓу обемот на производството и потрошувачката во рамките на целата земја создаде нестабилни односи на пазарот, што се манифестираа во покачувањето на цените. Општиот индекс на цените на мало во подрачјето на НР Македонија е зголемен за 6%, а во рамките на тоа при индустриските производи за 4,3%, земјоделските производи за 8,9% и услугите за 7,3%.

## Глава II

### ГЛАВНИ ПОСТАВКИ НА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА ЗА 1962 ГОДИНА

Врз база на основните економско-политички цели, поставени со Сојузниот општествен план за 1962 година и поставените задачи со Општествениот план за стопанскиот развој на НР Македонија за 1961—1965 година, се поставуваат следните основни задачи за 1962 година:

1. Една од најважните економско-политички задачи е покачувањето обемот на производството во сите стопански области, а посебно во индустријата и земјоделството како основа за остварување на материјалното производство предвидено со Петгодишниот план.

2. Зголемувањето на стопата на порастот на производството пред сè треба да биде остварено преку покачување производството во индустријата. Расположивите материјални и други услови овозможуваат, во индустриското производство, во 1962 година да се оствари поголема динамика на пораст отколку во 1961 година. Оваа задача пред сè бара и се темели врз подоброто користење на постојните капацитети, благовременото пуштање во погон на новите капацитети што се сега во фаза на довршување, понатамошно проширување и воведување на кооперација и специјализација на производството и покачување продуктивноста на трудот.

3. Имајќи ги предвид последиците од сушната 1961 година, како и општите насоки за зголемување на земјоделското производство, поставено во Петгодишниот план, во 1962 година покачувањето на производството, а особено во поделството и сточарството добива особена важност. Тоа треба

пред сè да се постигне со проширување примената на посовремена агротехника и зоотехника, што ќе биде поттикнато со политиката на цени, регреси и премии, како и со други економско-политички мерки што се предвидуваат за 1962 година. Преку овие мерки треба да се подобри економската положба на земјоделството и земјоделските организации поттикнувајќи ги да ги прошират своите површини со разорување на пасишта, откуп и долгорочен закуп на земја, како и да ги прошират кооперативните односи со индивидуалните производители.

Земјоделските организации треба максимално да ги користат постојните резерви, како во поглед на користењето на земјишниот и сточниот фонд, така и во поглед на структурата на производството, приносите, трошоците на производството и слично.

4. Напоредно со покачувањето на динамиката на порастот во индустријата и земјоделството, во 1962 година треба да се оствари складен развиток и во останатите стопански области. Особено треба да се покачи производството во градежништвото, со оглед на зголемените задачи во инвестиционата изградба во 1962 година.

5. Предвидениот пораст на општествениот производ во општествениот сектор во 1962 година треба да биде остварен преку покачување бројот на запослените во општествениот сектор за околу 10.000 лица и покачување на просечната продуктивност на трудот за 8,1%. За оваа цел потребно е да се продолжи со напорите за подобро користење на капацитетите, подобро ефектуирање и овладување со новите погони и технолошките процеси, проширување и усовршување на стимулативните форми на распределбата.

6. Во 1962 година треба значитно да се зголемат напорите за покачување на извозот. Ова покачување треба да се обезбеди со зголемување на производството на оние производи што може да се пласираат на странските пазари. Посебен значај во 1962 година има потребата од зголемување извозот на индустриските производи.

7. Реалните лични доходи во стопанството треба да растат во сообразност со порастот на продуктивноста на трудот.

При издвојувањето на средствата за лични доходи стопанските организации треба да настојуваат да обезбедуваат и неопходни средства за вложување во фондовите што служат за проширување на нивната материјална производна основа.

8. Треба да се продолжи со усилбите за поефикасно користење на средствата и производните фондови за смалување на трошоците во работењето на стопанските организации, како еден од решавачките фактори за поуспешно остварување задачите на Општествениот план.

9. Инвестиционите вложувања во 1962 година треба значитно да се зголемат. При ова треба да дојде до осетно покачување на инвестиционите вложувања во индустријата. Инвестиционите вложувања треба да овозможат благовремена изградба и пуштање во погон на објектите што се пред довршување, да се засили градбата на објектите што се финансираат од гарантираните инвестиции и да се

прошири изградбата преку поинтензивна реализација на инвестициите што се финансираат од Сојузниот фонд за развитокот на стопански неразвиените подрачја.

Поаѓајќи од фактот дека инвестиционите вложувања по својот обем и намена претставуваат крупна задача, нужно е да се преземат широки подготвителни мерки за нивната реализација.

За порационално користење средствата на стопанските организации, општините, околиците и Републиката, нивната употреба треба да се насочи кон такви вложувања што даваат најбрз и најголем пораст на производството и производите за извоз.

Во склопот на зголемените инвестициони вложувања треба да се обезбеди и поинтензивна изградба и вложување во стопански неразвиените подрачја, а со цел да се забрза нивниот развиток.

10. Остварувањето на основните економско-политички задачи во 1962 година претпоставува координирано дејствување на сите носители на стопанската активност. Стопанските организации треба да ги зајакнат напорите за постигнување на што подобри резултати во производството, создавајќи услови за натамошен неопходен пораст на продуктивноста и подоследна примена на принципот на наградувањето според трудот. Соодветните органи и самоуправните тела треба да се грижат и да преземаат мерки, со цел да се обезбеди непречен развој на производството и неговата реализација.

## Дел втори

### НАСОКИ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВИТОК ВО 1962 ГОДИНА

#### Глава III

#### ОПШТЕСТВЕН БРУТО ПРОИЗВОД, ОПШТЕСТВЕН ПРОИЗВОД И НАЦИОНАЛЕН ДОХОД

##### Производство

1. Поаѓајќи од постојните материјални и општествени услови, како и од утврдените основни задачи со Општествениот план за стопанскиот развиток на НР Македонија од 1961—1965 година, се предвидува во 1962 година да биде остварен следниот реален пораст на општествениот бруто производ, општествениот производ и националниот доход (во милијарди динари по постојни цени од 1959 година):

	Индекси на порастот					
	1960	1961	1962	Индекси на порастот		
				1961	1962	1960
Општествен бруто производ	237,2	254,0	290,3	107,1	114,3	122,4
Општествен производ	123,1	130,8	149,1	106,2	114,0	121,1
Национален доход	114,2	120,3	137,0	105,4	113,8	120,0

Националниот доход по еден жител при годишен пораст на населението од 1,8% треба да се покачи во 1962 година за околу 11,8% во споредба со 1961 година.

2. По одделни области се предвидува следната динамика на порастот на општествениот бруто производ (во милијарди динари по цени од 1959 година):

	Индекси на порастот					
	1960	1961	1962	1961	1962	1962
	1960	1961	1960	1961	1962	1960
Вкупно:	237,2	254,0	290,3	107,1	114,3	122,4
Индустија	97,6	105,6	117,6	108,2	111,4	120,5
Земјоделство	63,6	62,4	72,8	98,2	116,5	114,4
Шумарство	1,1	1,2	1,4	109,3	119,5	130,6
Градежништво	23,8	26,7	32,3	112,3	120,8	135,5
Сообраќај	13,5	15,5	18,8	114,7	121,1	138,9
Трговија и угостителство	18,6	21,6	24,2	116,2	112,0	130,2
Занаемство	17,2	19,1	21,2	110,7	111,0	122,9
Други дејности	1,8	1,9	2,0	107,8	110,4	119,0

3. Порастот на производството се предвидува да биде остварен со покачување на запослените во општествениот сектор во стопанството за околу 10.000 лица, т. е. 6,5% според 1961 година и преку покачување порастот на продуктивноста на трудот од 8,1%.

Во 1962 година движењето на запосленоста и продуктивноста на трудот во општествениот сектор во стопанските области се оценува да го има следното движење:

	Индекси на општествениот производ	Индекси на запосленоста (1961=100)	Индекси на продуктив. на трудот
Вкупно:	115,1	106,5	108,1
Индустија	110,2	103,4	106,6
Земјоделство	138,0	105,6	130,7
Шумарство	118,8	107,0	111,0
Градежништво	122,9	114,7	107,1
Сообраќај	120,4	103,7	116,1
Трговија и угост.	112,7	106,0	106,3
Занаемство	116,1	110,1	105,4
Други дејности	110,1	106,3	103,7

Зголемувањето на продуктивноста на трудот на ниво како што е предвидено со овој план претставува важен услов за остварување поголемата динамика на производството, подигање на животниот стандард и реализација на другите задачи. За таа цел е потребно стопанските организации да продолжат со напорите за подобро исползување на капацитетите, побрзо ефектуирање и овладување во новите погони и технолошките процеси, снижување трошоците на производството, пошироко применување стимулативни форми за наградување, зајакнување на напорите за стручно образование на запослените и вршење такви вложувања што обезбедуваат постојана рационализација во процесот на производството.

4. Стопанските организации, во рамките на својата активност, треба да посветат посебна грижа во поглед воспоставување на што поправилни од-

носи помеѓу производството, запосленоста и продуктивноста и да остваруваат пораст на личните доходи во сразмерност со оствареното производство и продуктивноста на трудот.

#### Глава IV ИНВЕСТИЦИИ

1. Во согласност со основните насоки утврдени со Општествениот план за стопанскиот развој на НР Македонија од 1961—1965 година, а врз основа на постигнатите резултати во претходните години, во 1962 година се предвидуваат знатни зголемувања на инвестиционите вложувања во стопанството и општествениот стандард.

Вкупните општествени бруто инвестиции во основните и обртните фондови во 1962 година се предвидува дека ќе изнесуваат 100,0 милијарди динари, и тоа (во милијарди динари по тековни цени):

	1961	1962	Индекси 1962/1961
Вкупно:	78,0	100,0	128,0
Во основните фондови	68,2	89,0	130,4
Во обртните фондови	9,8	11,0	112,2

Инвестиционите вложувања во основните фондови во 1962 година бележат повисока стопа на порастот поради забрзаната динамика на изградбата на Железарницата — Скопје. Без предвидените инвестиции во Железарницата — Скопје, инвестициите во основните фондови растат за 8,5%.

2. Предвидените инвестиции за 1962 година треба да овозможат довршување на поголем број започнати објекти, како и почнување со изградба на други нови објекти, проширувања и реконструкции. Во 1962 година треба да дојде до осетно проширување на инвестирањето. При ова треба да се настојува и да се посвети поголемо внимание за побрзо довршување на објектите и нивното пуштање во погон. При тоа потребно е да се водат посебни грижи за реализацијата на гарантираните инвестиции.

Во 1962 година треба да се прошири изградбата преку поинтензивна реализација и ангажирање на средствата од Сојузниот фонд за развојот на стопански неразвиените подрачја. Во таа смисла се предвидува да почне изградбата на нови објекти, како и реконструкција и проширување на постојните капацитети.

Во склопот на зголемените инвестициони вложувања од средствата на Сојузниот фонд за развојот на стопански неразвиените подрачја, се предвидува и поинтензивна изградба и вложувања во стопански заостанатите подрачја во Републиката.

3. Општествените бруто инвестициони вложувања во основните фондови во стопанството се предвидуваат во висина од 74,2 милијарди динари, или 83,3% од вкупните општествени бруто инвестиции за 1962 година. Инвестиционите вложувања во општествениот стандард изнесуваат 14,3 милијарди динари.

Се предвидува следната структура и динамика на вкупните општествени бруто инвестиции во ос-

новните фондови (во милијарди динари по тековни цени):

	1961		1962		Индекс
	Износ	Структ.	Износ	Структ.	1962/1961
Вкупно:	68,2	100,0	89,0	100,0	130,4
Стопански инвестиции	55,2	80,9	74,2	83,3	134,7
Нестопански инвестиции	13,0	19,1	14,8	16,7	112,9
— општествен стандард	12,2	17,9	14,3	16,0	117,2
— други нестопански инвестиции	0,8	1,2	0,5	0,7	55,5

4. Согласно основните принципи на инвестиционата политика утврдени за периодот 1961—1965 година, расположивите средства за инвестициите во одделни стопански области треба претежно да се користат во следните намени:

— Во областа на индустријата и рударството првенствено за довршување на започнатите инвестициони објекти и за понатамошна изградба на оние нови, односно за реконструкција и модернизација на постојните објекти и капацитети, чие производство е од битно значење за стопанскиот развој во наредните години и преку кои најбрзо се постигнува и обезбедува вкупниот пораст на производството во оваа област.

За предвидениот обем на инвестиционите вложувања во оваа област од посебно значење е изборот и насочувањето на новите инвестициони вложувања. Поради тоа потребно е предвидените инвестиции од средствата на Сојузниот фонд за развојот на стопански заостанатите подрачја и од Републичкиот инвестиционен фонд претежно да се насочат за такви инвестициони вложувања преку кои се постигнуваат најдобри ефекти по однос на активизацијата, ефикасноста на инвестиционите вложувања и развојот на производството за извоз.

— Покрај предвидената изградба на мелиоративните системи, инвестиционите вложувања во земјоделството првенствено треба да се користат за насади, за инвестиции во сточарството и за набавка на потребната механизација. Овие инвестиции треба да бидат базирани и насочени така што преку нив ќе се постигнат најповолни ефекти.

— Во областа на шумарството инвестиционите вложувања првенствено треба да бидат насочени кон подигање на интензивни култури со поголем и брз прираст, како и за понатамошна изградба на шумски комуникации.

— Во градежништвото инвестиционите средства треба да се користат за набавка на механизација и друга опрема. Средствата на Сојузниот фонд за развојот на стопански неразвиените подрачја наменети за градежништвото треба да се користат за учество во заемите од Општиот инвестиционен фонд.

— Во областа на сообраќајот расположивите инвестициони средства треба да се насочат за понатамошни проширувања, модернизирање и реконструирање во сите гранки на сообраќајот, а посебно

во железничкиот транспорт и поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај. Во рамките на предвидените инвестиции во оваа област се предвидува понатамошна изградба на автопатот „Братство-единство“, како и за подготвителни работи за изградбата на пругата Гостивар — Охрид.

— Во трговијата, угостителството и туризмот, преку инвестиционите вложувања, треба да се забрза довршувањето на започнатите објекти. Новите инвестициони вложувања треба да се насочат кон понатамошна модернизација и унапредување на трговијата преку подигање и осовременување на нејзината материјална база, како и понатамошно зголемување на капацитетите во угостителството, а особено во туристичките центри.

— Инвестиционите средства во занаетчиството треба да се користат за зголемување на занаетчишките услужни капацитети, за да се оспособи занаетчиството да им дава што поквалитетни услуги на стопанството и населението.

— Во областа на општествениот стандард ќе се зголеми обемот на вложувањата за изградба на станови и за проширување на комуналните дејности. Зголемување на инвестициони вложувања се предвидува и за изградба на објекти што служат за здравствена и социјална дејност, а особено во просветата и на други служби, кои придонесуваат за зголемување на општествениот стандард. Во сите овие инвестициски вложувања од посебно значење е економичната изградба и брзото завршување на започнатите објекти.

5. Во сообразност со приведените насоки на вложувањата се предвидува следната расподелба и динамика на инвестициите по области (во милијарди динари по тековни цени):

	1961		1962		Индекс
	Износ	Структ.	Износ	Структ.	1962/61
Вкупно:	68,2	100,0	89,0	100,0	130,4
Стопанство	55,1	80,4	74,2	83,3	134,7
1. Индустрија и рударство	25,5	37,4	43,0	48,3	168,6
2. Земјоделство	12,5	18,3	13,6	15,3	108,8
3. Шумарство	0,5	0,7	0,7	0,8	140,0
4. Градежништво	2,2	3,3	2,6	2,9	115,5
5. Сообраќај	10,5	15,4	10,0	11,2	95,2
6. Трговија и угостителство	3,0	4,0	3,3	3,7	110,0
7. Занаетчиство	0,9	1,3	1,0	1,1	111,1
Нестопански инвестиции	13,1	19,6	14,8	16,7	112,9
8. Станбено-комунална дејност	8,7	12,6	9,5	10,6	109,2
9. Културно социјална дејност	3,5	5,1	4,8	5,4	137,1
10. Држ. органи	0,9	1,9	0,5	0,7	55,5

Во 1962 година се предвидува поголем пораст на инвестиционите вложувања во индустријата, шумарството и културно-социјалната дејност. Поинтензивната реализација на гарантираните инвестиции и инвестициите од Сојузниот фонд за развојот на стопански неразвиените подрачја, како и предвидената динамика за изградба на же-

лезарницата во Скопје придонесува вкупните вложувања во индустријата да имаат најголем пораст.

6. Инвестициите во основните фондови по извори на финансирањето се предвидува да изнесуваат приближно (во милијарди динари по тековни цени):

	Индекси				
	1960	1961	1962	1961/60	1962/61
Вкупно:	55,9	68,2	89,0	122,0	130,4
1. Сојузни средства <sup>1)</sup>	31,4	39,8	58,4	126,8	146,7
2. Репуб. средства	8,4	8,9	10,3	105,9	115,7
3. Локални средства	6,2	7,9	8,1	127,4	102,5
4. Разни фондови и средства	1,5	1,8	1,6	120,0	88,8
5. Средства на претпр.	8,4	9,8	10,6	116,7	108,1

Се предвидува осетно покачување на инвестициите од сојузните средства, што произлегува претежно од предвидените зголемувања на инвестициите во индустријата и нивната структура.

7. За редовно изведување на инвестициите во 1962 година, и понатаму треба да се забрза изготвувањето на техничката документација да се извршат други организациони подготовки што ќе обезбедат благовремено почнување и градба на објектите.

## V

### ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА И ОПШТЕСТВЕН СТАНДАРД

#### Лична потрошувачка

1. Обемот на вкупната лична потрошувачка се предвидува да се зголеми за 11,6%, односно по жител за 9,6%.

Покачувањето на вкупната лична потрошувачка се темели врз предвидената стопанска активност, а пред се врз порастот на производството во индустријата, градежништвото и земјоделството.

2. Личните доходи во општествениот сектор се предвидува да се зголемат за 18,6%. Ова покачување овозможува да се покријат личните доходци на новозапослените работници и службеници, чиј број ќе се покачи за околу 6,6%, а истовремено да се обезбеди покачување на реалните лични доходци. Во предвидениот пораст на личниот доход од 18,6% содржано е и покачувањето на животните трошоци за околу 4—5%, за колку што се животните трошоци на крајот на 1961 година приближно повисоки од просечниот ниво на тие трошоци за целата 1961 година.

3. Покачувањето на личните доходи во 1962 година е во непосредна зависност со предвидениот пораст на производството и продуктивноста на трудот. Реалното покачување на личните доходи според тоа треба да се обезбеди преку спојување на предвидените односи помеѓу продуктивноста на трудот и личните доходи.

4. Реалното покачување на личната потрошувачка претпоставува стабилизација на цените и соодветни напори на сите фактори во овој правец.

<sup>1)</sup> Во сојузните средства се вклучени и средствата од дотации.

за да се задржи движењето на реалните и номиналните доходи според предвидувањата.

Порастот на потрошувачката се предвидува да биде овозможен преку зголемената динамика на производството и соодветен увоз на индустриски потрошни стоки и стоки за основна исхрана, потоа со мерки за унапредување на прометот, како и со поголеми грижи на народните одбори за развитокот на трговијата и организацијата за снабдувањето на градовите со земјоделски производи.

5. Примањата по основа на социјалното осигурување во 1962 година се предвидува да бидат покачени за 17,5%. Сва покачување треба да обезбеди зголемување на примањата по основа на пензионото осигурување и инвалидните, што се предвидува да се покачи за околу 28,8% како и примањата по основа на здравственото осигурување за 18,6%.

Преку примањата по основа на пензионото осигурување се предвидуваат да бидат покриени расходите на новите носители на пензии, чиј број се очекува да се покачи за 13%, како и предвиденото покачување на пензиите.

Во здравственото осигурување предвидениот пораст на средствата треба да овозможи подобрување на условите за укажување здравствена заштита, премин на сите здравствени установи на самостојно финансирање, како и пошироко опфаќање на земјоделското население со основната здравствена заштита. Потребно е да се зајакне општествената контрола, за да се обезбеди порационална употреба на средствата во здравственото осигурување, а со цел да се постигне поголемо унапредување на оваа служба.

#### Општествен стандард

1. Вложувањата во основните фондови на општествениот стандард се предвидува да изнесат 14,3 милијарди динари или 17,2% повеќе од 1961 година, со што треба да се обезбеди понатамошно проширување на материјалната база на сите служби од општествениот стандард.

2. Со општествените средства за станбена изградба во износ од 8,6 милијарди динари, заедно со оценетите вложувања на средствата од приватниот сектор, се предвидува да се изградат околу 6.200 нови станови.

За извршувањето на задачите поставени со Петгодишниот план потребно е комуните и другите фактори да преземат уште порешавачки мерки во поглед привлекувањето додатни средства за станбена изградба од другите општествени извори, како и личните заштеди на граѓаните со цел средствата да се здружат и поефикасно да се оствари станбената изградба. Изградбата треба да биде придружена со ориентација кон изградба на такви станови што по својата големина, опременост и цена ќе одговараат на потребите и можностите на работните луѓе.

Во 1962 година треба да се забрза довршувањето на станбените згради што се во изградба, за која цел е потребно расположивите средства првенствено да се користат за оваа намена.

3. За развој на комуналната дејност се оценува дека ќе се инвестираат една милијарда динари.

За развиток на комуналната дејност и комуналното стопанство, воопшто, потребно е народните одбори да создаваат поволни услови за формирање на инвестициони средства во комуналното стопанство, како и да се создадат пошироки можности за користење на општествените инвестициони фондови и средствата на банката.

4. За изградба на објекти што служат за просветна, здравствена и социјална дејност и на други служби, кои придонесуваат за зголемување на општествениот стандард, во 1962 година се предвидува да се инвестираат околу 4,8 милијарди динари, што е повеќе за преку 37% во однос на 1961 година. Во рамките на износот од 4,8 милијарди динари се оценува дека во школото ќе се инвестираат околу 2,6 милијарди динари, здравството и социјалната дејност околу 1,4 милијарди и во дејноста на културата и физкултурата околу 800 милиони динари. Стопанските организации и самостојните установи со своите средства треба да допринесат за побрза изградба на училиштата и други училишни институции, а за чија работа се непосредно заинтересирани.

#### Глава VI БУЏЕТИ

1. Натомошниот развиток на службите на општествениот стандард и другите јавни служби, како и обврските на буџетите за редовно покачување на платите во 1962 година, ќе доведат до натомошен пораст на буџетските расходи.

Вкупните буџетски расходи на Републиката и народните одбори во 1962 година ќе се зголемат за 19% во однос на 1961 година.

Предвиденото зголемување на буџетските расходи треба да се употреби во прв ред за развиток на службите на школото, како и за покривање на предвиденото покачување на платите на службените запослени во буџетските установи и установите со самостојно финансирање.

#### Глава VII СТОПАНСКИ ЗАОСТАНАТИ ПОДРАЧЈА

1. За забрзување стопанскиот развиток на стопански неразвиените подрачја, во согласност со предвидувањата на Општествениот план за развитокот на стопанството на НР Македонија од 1961—1965 година, се оценува од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд и Сојузниот фонд за развитокот на стопански неразвиените подрачја, во 1962 година дека ќе бидат инвестирани околу 2.000 милиони динари. Со овие средства и вложените во 1961 година во стопански неразвиените комуни ќе биде инвестирано преку 30% од вкупно предвидениот износ со Петгодишниот план.

2. Со предвидените средства ќе продолжи градбата на започнатите и почнување градба на нови капацитети од преработувачката индустрија.

3. За инвестиционите заеми што ќе се одобруваат од Републичкиот инвестиционен фонд за остварување на програмата за помош на неразвиените подрачја, корисниците на заемите не се задолжени да го полагаат пропишаното учество во инвестиционите вложувања и гарантните износи.

4. Учеството и гарантните износи по заемите од Сојузниот фонд за помош на неразвиените подрачја, што ќе бидат заклучени во рамките на предвидената програма за помош на неразвиените подрачја, ќе се подмируваат од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд.

Републичките органи треба да укажуваат посебна кадровска и техничка помош во остварувањето на оваа програма.

#### Глава VIII ПАЗАР И ЦЕНИ

1. Со навременото извршување на задачите во производните области и надворешната стоковна размена, треба да се овозможи, во текот на 1962 година, да се зголемат стоковните фондови до планираниот обем и бараната структура и со тоа да се постигне подобра снабденост на пазарот.

2. Во остварувањето на потребната стабилност на пазарот како предуслов за постигање на планираниот стопански развој и животниот стандард, пред сè треба да се дејствува се мерки од економски карактер. Во врска со тоа во 1962 година се наложува надлежните органи да имаат постојан увид на пазарните движења и доколку се укаже потреба да преземат мерки за отстранување на одделните појави што можат да ги нарушуваат односите на пазарот.

3. За средување односите на пазарот во 1962 година се очекува значително да придонесе и самата трговска мрежа преку понатамошното развивање и унапредување на својата дејност. За постигање на ова потребно е народните одбори во поголема мера да се заложат за организационо подобрување на трговската дејност, како и да ги зголемат своите инвестициони вложувања за техничко опремување и модернизација на стопанските организации што се занимаваат со стоковен промет.

4. За унапредување на стоковниот промет во текот на 1962 година ќе треба поинтензивно да се продолжи со проширувањето и модернизацијата на трговската мрежа, стоковните куќи и складишниот простор, а преку тоа и трговските услуги да се подигнат на повисок ниво.

За постигање на оваа задача потребно е стопанските организации, кои се занимаваат со стоковен промет, да ги зголемат своите вложувања во основните и обртните фондови, при што и народните одбори треба да потпомогнат со средства од своите инвестициони фондови.

#### Дел трети РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИТЕ ОБЛАСТИ

##### Глава IX ИНДУСТРИЈА

1. Поаѓајќи од остварените резултати, предвидувањата на Општествениот план за развитокот на стопанството од 1961—1965 година, како и значајот на индустријата за општата динамика на порастот на стопанството, во 1962 година нужно треба да се оствари зголемена норма на порастот на индустријското производство.

Се предвидува индустриското производство во 1962 година да биде покачено за наредни 12%. Овој пораст би бил по динамика над нивото на остварената норма во 1961 година.

2. Ваквата задача, пред сè, бара и се темели врз зголеменото искористување на капацитетите во постојните претпријатија. За остварувањето на задачата, освен тоа, ќе придонесат и новите капацитети, за кои треба знатно да се зголеми грижата, за нивното редовно и благовремено пуштање во погон. Новите капацитети што треба да се пуштат во погон во 1962 година треба да обезбедат обемот на производството да се покачи за околу 2,5%.

3. Со релативно поголема норма на порастот од просекот треба да се остварува производството во хемиската индустрија, индустријата за кожи и индустријата за гуми и на тој начин да се оствари подобро искористување на капацитетите пуштени во погон во 1961 година; потоа во неметалната, електроиндустријата, производството на рабни цевки и индустријата на градежен материјал каде што порастот се темели и врз производството на новите погони.

Смалување на индустриското производство се предвидува во тутунската индустрија и електростопанството. Од производството на суров тутун од родот во 1961 година се оценува дека ќе се откупат 8.500—9.000 тони, што условува во 1962 година да се смали производството на ферментиран тутун за околу 2.000 тони во споредба со 1961 година. Смалувањето на производството на електричната енергија претпоставува подмирување на потребите од електрична енергија преку искористување на електричните извори во НР Македонија и зголемено обезбедување на електрична енергија од електро системот на Југославија и на овој начин да се обезбеди нужната акумулација на водите во Мавровското Езеро.

4. Производството по индустриски гранки се оценува во 1962 година дека ќе го има следното движење:

	Индекси <sup>1)</sup>	
	1962/1961	1962/1960
Електростопанство	91	97
Производство на јаглен	100	122
Црна металургија	125	154
Обоена металургија	104	109
Индустрија на неметали	133	179
Метална индустрија	114	125
Електроиндустрија	113	181
Хемиска индустрија	144	274
Индустрија на град. материјал	114	133
Дрвна индустрија	108	121
Индустрија на хартија	116	118
Текстилна индустрија	111	121
Индустрија за кожи	132	159
Индустрија за гума	434	—
Прехранбена индустрија	112	134
Графичка индустрија	111	136
Тутунова индустрија	82	53
Филмска индустрија	112	268

<sup>1)</sup> Индексите се заокружени.

5. Производството во 1962 година треба да биде остварено преку зголемување реализацијата на производите на домашниот и странскиот пазар. Извозот на производите од индустријата без извозот на ферментиран тутун се предвидува да биде покачен за околу 37%, а во рамките на ова особено се очекува зголемен извоз на производите од неметалната, хемиската, текстилната, кожната и прехранбената индустрија.

6. Во 1962 година производството треба да биде проследено со понатамошно уведување и ширење кооперацијата во производството, создавање специјализација и прсширување формите на соработка и поголема активност во изнаоѓањето на нови асортимани и подобрувањето квалитетот на производите.

7. Во рамките на предвидениот пораст на производството по одделни индустриски гранки се оценува следното движење на некои поважни производи, односно групи производи:

	Един. мера	1960	1961 оцена	1962 план
<b>Електростопанство</b>				
— елект. енергија	MWh	412.698	440.000	400.000
<b>Црна металургија</b>				
— рабни цевки	т.	6.498	8.000	10.000
<b>Обоена металургија</b>				
— олово-цинкана руда	„	231.209	231.600	235.000
— хромна руда	„	89.367	94.000	95.000
— други руди на обоени метали	„	16.204	18.500	22.500
— концентрат на обоен метал	„	58.707	63.120	65.700
— феролегури	„	17.389	18.300	19.500
<b>Индустрија на неметали</b>				
— немет. руди-сурови	„	180.770	222.500	264.000
— мелени и сеп. руди на неметали	„	14.827	19.100	29.000
— цемент	„	106.983	125.000	190.000
— фина и др. керамика	„	5.998	5.700	7.300
— шупливо стакло	„	6.046	8.500	10.000
— шамотен и др. огнеотпорен материјал	„	17.366	17.000	24.000
<b>Метална индустрија</b>				
— одливци од сив и обоен метал	„	1.853	1.840	1.920
— возд. сопирачки	ком.	2.743	3.400	3.400
— фрижидери за дом.	„	5.603	11.000	15.000
— трансформатори	т.	530	630	700
— метален намештај	„	4.694	5.000	5.200
— емајлирани садови	„	159	60	65
— амбалаж	„	346	350	540
<b>Хемиска индустрија</b>				
— калциум карбид	„	3.007	18.000	25.000
— калциум цијанамид	„	—	4.000	7.000
— сапуни	„	2.590	3.000	3.000
— лакови и бои	„	1.613	1.720	2.000
— готови лекови	мил. дин.	125	130	200



Индустија на градежен материјал					
— материјал за полнење на ѕидовите	000 ком.	72.861	81.000	99.000	
— вар	т.	33.796	43.000	46.000	
— плочи камени и мермерни	м <sup>2</sup>	28.805	39.000	41.000	
Дрвна индустрија					
— бичена граѓа	м <sup>3</sup>	48.398	49.970	54.120	
— шпер-плочи и плочи иверци (деланки)	м <sup>3</sup>	5.505	5.650	6.500	
— куќен намештај	гарн.	6.781	6.800	7.000	
Текстилна индустрија					
— памучно предиво	т.	4.307	6.220	8.350	
— волнено предиво	„	1.998	2.260	2.300	
— памучни ткаенини	000 м <sup>2</sup>	22.886	22.500	23.700	
— волнени ткаенини	„	2.382	2.400	2.600	
— трикот. производи	т.	266	320	460	
— конфекција	000 м <sup>2</sup>	3.515	5.100	5.100	
Индустија за кожи					
— ѓонска кожа	т.	492	480	600	
— горна кожа (група)	000 м <sup>2</sup>	195,7	200,0	340,0	
— чевли	000 пала	104	368	628	
Индустија за гума					
— гумени техн. производи	т.	—	150	650	
Прехр. индустрија					
— конзерв. овошје	„	1.648	2.400	2.700	
— конзерв. зеленчук	„	6.064	6.700	7.200	
— свежо месо	„	4.126	6.000	7.500	
— бонбони и какао производи	„	2.920	3.920	4.400	
— шеќер во кристал	„	8.227	13.500	18.000	
Тутунска индустрија					
— ферментиран тутун	„	16.841	10.000	8.000	

8. Во индустријата на градежен материјал и другите индустрии што произведуваат таков материјал, нужно треба да се обезбеди благовремено производство уште во првите месеци на годината, со цел да се избегне досегашната положба во првите месеци на градбата да се чувствува недостиг на материјали, а подоцна поголемо производство од потребите. За уедначено производство особено треба да придонесат новите капацитети, што бара нивно редовно и неодложно пуштање во погон во 1962 година.

9. Во одделни гранки на индустријата се забележуваат преголеми количини на недовршено производство. Тоа влијае да се зголемуваат активните обртни средства и да се појавуваат некои други организациони проблеми. Овој проблем неизоставно треба да биде решаван во 1962 година преку забрзување процесот на производството, редовното обезбедување на работните места со основни суровини, материјали, алат и слично.

10. Во 1961 година се констатира осетно покачување на средствата врзани во меѓукредитирањето на стопанските организации. Тоа ја отежнуваше ликвидноста и активното искористување на обртните средства на стопанските организации. Во 1962 година треба да се всди посебна грижа за подо-

брувањето на ликвидноста со сведување на нормална мера временото меѓукредитирање.

11. Претпријатијата сврзани со искористување на земјоделските производи потребно е да ја засилат својата форма на контактирање со самите земјоделски производители припомагајќи во обезбедувањето на високовредносни семиња, култивирање и друго, вклучувајќи го и ширењето на контрахирањето како посигурен начин на снабдување.

12. Индустриските претпријатија во 1962 година, за производите каде што е тоа можно, треба до максимум да ги заменуваат репродукционите суровини и материјали од увоз со домашно производство и други сурогати.

13. Во 1962 година, за редовно остварување на предвидениот развој на индустријата, се предвидува да се вложат 43,0 милијарди динари, што е за 1,7 пати повеќе од 1961 година. Преку инвестирањето се предвидува да бидат довршени дел од објектите финансирани од гарантантите инвестиции и осетно да се прошири изградбата на објектите по веќе заклучените заеми од обоената и црната металургија и хемиската индустрија.

Напоредно со инвестициите по веќе склучените заеми ќе се прошири обемот на градбата и со нови заеми за реконструкции, проширувања и нови објекти што ќе се финансираат од средствата на Сојузниот фонд за развојот на стопански неразвиените подрачја на Југославија. Инвестирањето од овие средства во начело треба да го опфати оној вид инвестиции што имаат покус рок на градба и што обезбедуваат релативно поголемо ефектуирање на производството.

## Глава X ЗЕМЈОДЕЛСТВО

1. Земјоделското производство во 1962 година се предвидува да се зголеми за 16,5% според 1961 година, а во општествениот сектор за 35,0%. Предвидениот пораст на производството базира врз покачената материјална база, создадена преку досегашните инвестициони вложувања и спроведуваните мерки за зголемување на производството, како и од понатамошното ефектуирање на инвестициите вложувања.

Во 1962 година се оценува да се постигне следниот обем на производството на поважните земјоделски производи:

	Во 000 тони					
	Вкупно земјоделство			Од тоа: Општеств. сектор		
	1960	1961	1962	1960	1961	1962
Пченица	215,0	236,0	295,0	52,0	67,0	97,0
Ориз	22,0	20,0	23,0	3,6	2,5	4,0
Памук	7,2	6,4	8,7	1,2	1,0	2,2
Тутун	11,0	9,0	14,3	0,6	0,8	0,8
Шеќерна репка	93,0	110,0	154,0	32,8	65,5	70,5
Сончоглед	7,0	7,8	8,8	1,1	1,6	2,1
Градинарски култ. - Вк.	339,0	324,0	383,0	34,7	45,2	72,1
Крмни култ. - Вк.	201,0	179,0	283,0	72,0	64,0	145,0
Месо	18,9	15,8	18,3	2,4	2,6	3,4
Млеко	81,1	74,6	87,4	14,6	18,7	27,9

2. Учеството на производството од општествениот сектор во вкупното земјоделско производство се оценува да порасне од 22% во 1961 на 26% во 1962 година.

3. За остварување на земјоделското производство се предвидува натамошно проширување на агротехничките и зоотехничките мерки. Во остварувањето на оваа задача општествениот сектор треба да биде основен носител, проширувајќи ги сопствените површини и кооперирањето со индивидуалните производители. Покрај тоа се предвидува зголемување на продуктивниот добиток во општествениот сектор, проширување на површините под лозја и овошни градини, натамошни вложувања во земјоделството и зајакнување на земјоделските стопански организации.

Во 1962 година се предвидува и поголема активност на земјоделската служба во спроведувањето на современите агро и зоотехнички мерки, создавањето на поголем број стручни кадри и подобрувањето на нивната стручност, како и подобрувањето организацијата на работата во земјоделските организации.

4. Во 1962 година општествениот сектор треба значитно да ги зголеми сопствените површини по пат на разорување на пасишта, откуп и долгорочен закуп на земја. На проширување на земјишниот фонд треба да се оди таму каде што има услови за рентабилно работење.

5. За унапредување на производството на тутун, потребно е да се примени механизација во одделни производни процеси со што треба значитно да се зголеми продуктивноста на трудот и да се постигне подобар рентабилитет.

6. За зголемување производството на ран зеленчук за извоз и задоволување на домашниот пазар треба да се продолжи со подигањето на оранжерии и леи. При тоа да се оди на поевтини објекти, со кое, покрај другото, треба да се постигне поевтино и конкурентно способно производство на странскиот пазар.

Во производството на зеленчук потребно е проширување на сортиманот со нови култури. Во прометот на зеленчукот треба што повеќе да се спроведат во живот прописите за стандардизација на стоката.

7. Се смета дека стимулативната распределба на доходот и другите мерки на економската политика ќе ги стимулираат земјоделските организации за побрзо и поефектно користење на инвестиционите вложувања, во кое има знатни неактивирани резерви. Тоа треба да најде на одраз во подобро користење на земјата, механизацијата, лозовите и овошните насади, добитокот, мелиорационите системи и слично.

8. Вкупните бруто вложувања во општествени средства се цени дека во 1962 година ќе изнесуваат 13,6 милијарди динари. Најголем дел од предвидените средства треба да се потрошат за изградба на мелиоративните системи, според Законот, развитокот на сточарството и за набавка на механизација.

Средствата од Републичкиот инвестиционен фонд, инвестиционите фондови на народните одбори и сопствените средства на земјоделските организации треба првенствено да се употребат за

учество во инвестициите од Општиот инвестиционен фонд за набавка на механизација, квалитетен добиток, за насади и изградба на помали мелиоративни објекти и др.

Инвестиционите вложувања да се усмерат така да во рамките на можностите обезбедат решавање на сите фактори за повисоко и стабилно производство.

9. За остварување на основните задачи во земјоделството, кои се состојат во зголемување на приносите и унапредување на сточарството, земјоделството во 1962 година ќе располага со подобра материјална основа: бројот на тракторите се оценува дека ќе се зголеми од 2.640 во 1961 на 3.140 во 1962 година, бројот на комбајните од 406 на 536, а употребата на вештачките ѓубриња од 55.000 тони на 80.000 тони. Земјоделството ќе биде обезбедено и со поголеми количини квалитетно семе, средства за заштита од болести и штетници, како и други средства за интензивно производство.

Со предвидената политика за цените на земјоделските производи, регресите и посебните премии, се создаваат услови за подобрување на економската состојба на земјоделството и земјоделските организации. Преку тоа ќе биде стимулирана примената на поинтензивна механизација и други агротехнички мерки што обезбедуваат повисоки приноси.

10. За извршување на предвидените задачи треба да се ангажираат сите сили во областа на земјоделството, а особено во општествениот сектор на земјоделството.

Земјоделските организации, коморите и другите организации во своите акциони програми треба да ги разработат задачите што ги предвидува планот и да преземат мерки за нивното извршување. Во кооперирањето потребно е да се ангажираат не само земјоделските задруги, туку и земјоделските стопанства и другите земјоделски организации.

Предвидените вложувања во основните и обртните средства ќе придонесат за натамошен развиток на општествените стопански организации и ќе создадат услови за проширување на нивната активност во смисла на унапредување на производството, проширување на односите со индивидуалните производители, подобро користење на средствата итн. Кон тоа ќе допринесе и веќе здобиеното искуство на тоа поле.

## Глава XI ШУМАРСТВО

1. За унапредување на шумарството во 1962 година потребно е да се продолжи и прошират работите за одгледување и подобрување на постојните шуми со чистење, прореди и внесување на иглолисни и други економско појаки видови дрвја; за заштита и одбрана на шумите од пожари, зарази и елементарни непогоди; извршување работите на комплексна мелиорација на деградирани шуми и шикари и претворање на ниските шуми и шикари во попродуктивна стопанска форма со интродукција на иглолисни и други економско појаки видови дрвја и други мелиоративни мерки; проширу-

вање работите за подигање на плантажни насади на тополи и други видови дрвја со високи приноси и прсцирување на работите за комплексна мелиорација на голините со примена на разни поефикасни и псекономични методи за мелиорација (пошумување, затревување, подигање на лозови и овсшни насади и друго).

2. Поаѓајќи од можностите на шумскиот фонд и подобрената комуникациона мрежа, во 1962 година се предвидува да се оствари поголем обем на сечата и порационално искористување на дрвната маса. Обемот на сечата се предвидува да порасне од 730.000 м<sup>3</sup> во 1961 година на 780.000 м<sup>3</sup> во 1962 година, од кои во шумите од општонароден имот 720.000 м<sup>3</sup>. Во рамките на ова, сечата од стопанските организации се предвидува да порасне од 268.000 м<sup>3</sup> на 282.000 м<sup>3</sup>. Напоредно со зголемувањето обемот на сечата се предвидува и подобрување на структурата преку покачување производството на индустриско-техничкото дрво.

3. Во 1962 година се предвидува посовремено искористување на шумското богатство со проширување користењето во режијата на главните и споредните шумски производи, преку огледни сечи и комбинирано шумско-земјоделско користење на земјиштето.

4. Во 1962 година се предвидуваат понатамошни вложувања за подобрување на механичката опременост на шумите со изградба на шумски комуникации, згради, набавка на опрема и друго.

За извршувањето на предвидените работи во 1962 година се предвидува во оваа област да се инвестираат 700 милиони динари. Овој износ се предвидува да биде остварен и со издвојување на сопствени средства од стопанските организации.

## Глава XII ГРАДЕЖНИШТВО

1. Интензивните инвестициони вложувања во стопанството и општествениот стандард, а особено во изградбата на индустриските капацитети, поставуваат во 1962 година обемни задачи пред градежништвото.

Во областа на градежништвото се предвидува во 1962 година зголемување на физичкиот обем на изградбата во општествениот сектор за околу 21% во однос на 1961 година.

2. Во сообразност со предвидениот обем и структурата на инвестиционите вложувања, во 1962 година се предвидува следната вредност на производството во градежништвото (во милијарди динари по тековни цени):

	1961	1962	Индекс 1962/1961
Вкупно:	37,5	44,8	119,4
а) Општествен сектор	33,0	40,0	121,2
— Стоп. објекти	23,0	29,0	126,0
— Нестоп. објекти	10,0	11,0	110,0
б) Приватен сектор	4,5	4,8	106,7

Од предвидениот обем на градежните работи во општествениот сектор отпаѓа на објектите од високоградба 24,5 милијарди динари и на објектите од

нискоградба 15,5 милијарди динари. Во структурата на градежните работи во 1962 година осетно се зголемуваат градежните работи од високоградба.

3. Во совладувањето на предвидениот обем на градежно-занаетчиските работи потребно е во 1962 година, од страна на народните одбори и соодветните установи да се преземат ефикасни мерки за развивање и организационо средување на градежно-занаетчиската дејност. Паралелно со тоа треба да уследат мерки за рамномерно ангажирање на капацитетите, воведување на посовремена технологија и примена на нови и порационални материјали во завршните и инсталатерските работи.

4. Градежните претпријатија треба повеќе да обрнат внимание на организацијата на изградбата, изготвувајќи оперативни планови за градба, снабдувањето со материјали и делови за вградување, градежна механизација и друго.

5. Потребно е да се забрза воведувањето на типизација и стандардизација за што полесна и целосна примена на нови и современи методи на градење, како и да се вршат подготвителни работи за воведување на монтажна градба. Затоа треба во проектирањето во пошироки сразмери да се применуваат соодветни стандарди и типски проекти, особено во високоградбата, како и да се забрза подготовката на нови и порационални материјали, елементи и конструкции.

6. Со изградбата и пуштањето во погон на новите капацитети за производство на градежни материјали, во 1962 година се очекува да дојде до подобро задоволување на потребите за одделни градежни материјали за кои досега се чувствуваше недостиг. Новите капацитети, освен тоа ќе придонесат да се подобри квалитетот и асортиманот на градежните материјали, да се оствари континуитетно производство преку целата година и стабилизација на цените на градежните материјали.

Ценејќи ги потребите и можностите за производство на бетонско железо, вар и градежна столарија, градежните претпријатија треба, во 1962 година, да обрнат посебно внимание за благовременото снабдување со тие материјали.

7. Зголемеениот обем на градежни работи, со истовремена примена на посовремени средства за производство, условува и промена на квалификационата структура на запослените. Неопходни се мерки за создавање на одделно поголем број квалификувани и висококвалификувани работници и тоа од различни струки.

8. За извршување на зголемеениот обем на градежни работи, како и за понатамошно унапредување на градежништвото воопшто, се предвидува да се во оваа област во 1962 година вложат инвестиции во износ од 2,6 милијарди динари. Инвестиционите вложувања треба да бидат во најголем обем користени за набавка на потребна градежна механизација.

## Глава XIII С О О Б Р А К А Ј

1. Напоредо со очекуваното зголемување на производството и стоковниот промет, а имајќи во предвид можностите на расположивите капацитети

тети во сообраќајот, обемот на сообраќајните услуги во 1962 година треба да порасне за околу 16% према постигнатиот ниво во 1961 година. Во тоа, превозот на стоки треба да порасне за околу 20%, превозот на патници за 10% и поштенско-телеграфско-телефонските услуги за 12,8%.

Порастот на сообраќајните услуги по обем треба да биде проследен и со квалитетно подобрување на истите, како по однос на брзината и сигурноста, така и по однос на останалите погодности при извршувањето на сообраќајните услуги.

2. Обемот на сообраќајните услуги по сообраќајни гранки се предвидува да се движат како што следува:

	Индекси	
	1962/1961	1962/1960
Железнички сообраќај	110	110
Друмски сообраќај	137	203
Градски сообраќај	121	153
Поштенски сообраќај	112	124
Езерски сообраќај	110	164

Со извршените реконструкции и модернизации на сообраќајните мрежи и сообраќајните средства и тие што се предвидуваат во 1962 година, се создаваат услови за поефикасно користење на производните сили и капацитетите во сообраќајот воопшто.

3. Потребно е поинтензивно да се продолжи со реконструкција на железничката мрежа, за да се оспособи таа за поголем оскински притисок и поголеми брзини, што е нужно за поефикасно користење на новонабавените дизел локомотиви.

4. За реализација на предвидениот развиток на сообраќајот и извршување обемот и структурата на сообраќајните услуги, се оценува дека ќе бидат инвестирани вкупно околу 10,0 милијарди динари во 1962 година. Во рамките на овие средства во 1962 година ќе продолжи изградбата на автопатот „Братство-единство“, понатамошни проширувања, модернизација и реконструкција во сите гранки на сообраќајот.

#### Глава XIV

##### ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ

1. Стоковниот промет во 1962 година се предвидува да се зголеми во трговијата на мало за 15,1%, а во трговијата на големо за 12,6%. Со предвидената динамика на развојот ќе се постигне поголем пораст на стоковниот промет по физички обем во однос на претходната година и со тоа ќе се подобри снабдувањето на населението и другите потрошувачи.

2. За подобрување снабдувањето на населението со земјоделско-прехранбени производи и индустриски стоки, покрај предвиденото зголемување на производството и мерките за одржување на неговата потребна рамнотежа во сообразност со потребите, многу треба да придонесе и самото зголемување на активноста на производните и трговските организации во правовремениот зафат и дотур на производите до местото на потрошувачката.

3. Во 1962 година ќе уследат понатамошни измени во структурата на извозот, во правец на зго-

лемување на извозот на индустриски и земјоделски производи, а со намалување на извозот на тутун. Извозот на индустриските стоки се предвидува да биде покачен за 36,6%, земјоделските производи за 25%, а извозот на тутун да се смали за 32,3%. Со тоа извозот во целина ќе достигне пораст од 4,9% во однос на остварувањето во 1961 година.

4. За остварување на предвидениот извоз се наложува индустриските стопански организации навреме да се ориентираат кон зголемените потреби за извоз и во тој правец да го пригодат своето производство како по обем така и по квалитет и асортиман на производите. Истовремено во тој правец ќе треба да ја развијат својата активност и самите претпријатија за надворешна стоквна размена, како и тие од своја страна да придонесат, за да се насочи навреме производството, да се приготват потребните количини и да се остварат задачите на извозот.

5. Прометот во угостителството во 1962 година се предвидува да се зголеми за 10,7%.

Во 1962 година се очекува понатамошно унапредување и проширување на работничко-службеничките ресторани во градовите и индустриските центри, како и одморалиштата, летувалиштата и туристичките населби во местата и подрачјата погодни за поминување на годишните и неделните одмори на работните луѓе, младинага и децата.

6. Во 1962 година потребно е, понатаму, да се поттикнува развојот на туризмот преку проширување и осовременување мрежата на објектите во туристичките места.

Општествените туристички организации и другите организации треба да развиваат поголема иницијатива за масовен туризам преку целата година.

7. За развитокот на трговијата, угостителството и туризмот во 1962 година се предвидува да се инвестираат 3,3 милијарди динари. Со предвидените инвестициони вложувања треба да се забрза довршувањето на започнатите објекти, како и да се продолжи со натамошна модернизација и унапредување на трговијата и зголемување капацитетите во угостителството, а особено во туристичките центри.

Во користењето на средствата на стопанските организации ќе треба што повеќе да се применува принципот на здружување, каде што за тоа има оправданост.

#### Глава XV ЗАНАЕТЧИСТВО

1. Обемот на производството и услугите во занаетчиството се очекува да се зголеми со 13%. Во општествениот сектор ова зголемување се оценува на околу 19%.

Зголемувањето на обемот на производството и услугите претпоставува активирање на вложените средства во општествениот сектор; подобра организација на работата; подобрување квалификационата структура на стручните кадри; зголемување продуктивноста на трудот; правовремено обезбедување со основни сировини и помошни матери-

јали и отворање на нови услужни центри и работилници за потребите на населението.

2. Посебно внимание треба да се посвети за развојот на услужните занаетчиски дејности, за кои се чувствува особен недостиг.

3. За понатамошниот развојот на оваа стопанска област, во општествениот сектор ќе се инвестираат околу една милијарда динари.

#### Дел четврти

### РЕЖИМ НА ФОНДОВИТЕ

#### Глава XVI

#### ФОНДОВИ

##### 1

#### РЕПУБЛИЧКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

1. Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд се формираат од:

приходите што според сојузните прописи за општествените инвестициони фондови и други прописи му припаѓаат на Републичкиот инвестиционен фонд;

ануитетите по заеми од Општиот инвестиционен фонд одобрени до крајот на 1960 година;

ануитетите по заеми дадени од Републичкиот инвестиционен фонд;

дотациите на Општиот инвестиционен фонд;

други разни приходи.

2. Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд ќе се употребуваат:

А) За инвестиции во основни средства по поодделни области и за други намени, а најмногу до следните износи:

	мил. дин.
1. Во индустријата и рударството	3.300
2. Во земјоделството	1.800
3. Во шумарството	400
4. Во градежништвото	400
5. Во сообраќајот	600
6. Во трговијата и угостителството	400
7. Во занаетчиството	200
8. За културно социјална дејност	1.000
9. Друго (гарантни износи и друго)	650

В) За давање заеми за обртни средства, а најповеќе до 1.600 милиони динари, и тоа:

преку Југословенската инвестициона банка — Централна за НРМ, до 1.150 милиони динари; и

преку Југословенската земјоделска банка — Централна за НРМ, до 450 милиони динари.

3. Предвидените средства од претходната точка, Југословенската инвестициона банка и Југословенската земјоделска банка — центри за НР Македонија, ќе ги употребат:

— за извршување на обврските по порано склучените заеми;

— за одобрување на нови заеми за реконструкција и изградба на нови објекти што се во согласност и обезбедуваат извршување на задачите поставени со Сојузниот и Републичкиот општествен план за стопанскиот развојот во периодот 1961—1965 година;

— за учество во користењето на заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд и Сојузниот фонд за развојот на стопански неразвиените подрачја.

4. Средствата на дотацијата од Општиот инвестиционен фонд, Југословенската инвестициона банка — Централна за НР Македонија, ќе ги употреби за финансирање изградбата на објекти и други намени во шумарството.

5. Средствата во областа на шумарството наменети за пошумување, за национални паркови, за студии и за ловство — Југословенската инвестициона банка и Југословенската земјоделска банка — центри за НР Македонија, ќе ги одобруваат без обврска на враќање.

Средствата за изградбата на јавни патишта одобрени во претходните години и средствата што ќе се користат за оваа намена во 1962 година, Југословенската инвестициона банка — Централна за НР Македонија, ќе ги одобрува без обврска на враќање.

Расподелбата на средствата од претходните ставки по корисници ќе ја врши Извршниот совет, кој истовремено ќе ја определува и висината на средствата.

6. Во рамките на предвидените средства и расподелбата по одделни области, Југословенската инвестициона банка и Југословенската земјоделска банка — центри за НР Македонија, првенствено ќе ги користат:

— во индустријата и рударството за учество во користење на заемите од средствата на Сојузниот фонд за стопански неразвиените подрачја и од Општиот инвестиционен фонд;

— во земјоделството за учество во користење на заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд, за подигање на насади, за помали мелиорации и за други намени;

— во шумарството за плантажи, за изградба на шумски комуникации, за регенерации, за пошумување и друго;

— во градежништвото за набавка на градежни механизација;

— во сообраќајот за набавка на телефонски центри, изградба складишта за течни горива и за модернизација на одделни патишта;

— во трговијата за учество во инвестициите што се финансираат од средствата на народните одбори и стопанските организации, наменети за изградба на продавнички простор;

— во угостителството и туризмот за учество во користење на средствата од Сојузниот фонд за развојот на стопански неразвиените подрачја и за изградба и проширување на капацитетите на оваа гранка;

— во занаетчиството за учество во инвестициите што се финансираат од средствата на народните одбори и стопанските организации наменети за изградба и проширување на капацитетите за услугите во домаќинството и градежништвото;

— во културно-социјалната дејност за учество во користење на сојузните средства наменети за изградба и опремување на факултетите и проширување на телевизиската мрежа, за изградба на

објекти во здравството, за изградба на определени капацитети во областа на културата и фискултурата определени со Општествениот план за стопанскиот развој на НР Македонија од 1961—1965 година.

7. За финансирање на инвестициите во стопански неразвиените подрачја, предвидени со Петгодишниот план од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд и средствата на Сојузниот фонд за развојот на стопански неразвиените подрачја, во 1962 година се предвидуваат да се инвестираат до 2.000 милиони динари, со претежна намена за довршување и изградба на објекти, проширување и реконструкции во индустријата.

8. За инвестиционите заеми што се одобруваат за објектите од точка 7 корисниците на заемите не се задолжени да го полагаат пропишаното учество во трошоците на инвестициите и потребните средства за гарантни износи. Пропишаното учество и гарантните износи ги обезбедува Републичкиот инвестиционен фонд.

9. Се овластува Извршниот совет да ја изврши расподелбата на средствата предвидени за културно-социјална дејност и да го определи начинот за нивното користење.

10. Средствата предвидени во точка 2, под А) одредба 9 од овој оддел, Југословенската инвестициона банка — Централна за НР Македонија, ќе ги употреби за полагање на гарантни износ на инвеститорите од стопански неразвиените подрачја за кои се одобрени заеми предвидени во точка 7 и за одобрување заеми за други намени.

11. Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд предвидени за заеми за обртни средства на стопански организации ќе ги одобруваат Југословенската инвестициона банка и Југословенската земјоделска банка — центри за НРМ, на заемопобарувачите на кои им се дадени инвестициони заеми за основни средства.

12. Се овластува Извршниот совет да ги пропише условите и начинот за доделување и употреба на средствата од овој Фонд.

## 2

### РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

1. Средствата на Републичкиот фонд за станбена изградба се формираат според постојните прописи.

2. Републичкиот фонд за станбена изградба учествува во приходите на општинските фондови за станбена изградба од придонесот за станбена изградба со 20%.

### Глава XVII

#### ПОСЕБНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА

1. Во смисла на одредбите на Сојузниот општествен план за 1962 година и чл. 5а на Законот за установување на задолжителните резерви на фон-

довите, се воведува посебна задолжителна резерва на Републиката.

Посебната задолжителна резерва на Републиката во 1962 година изнесува 5% од основницата пропишана со Законот за установување на задолжителните резерви на фондовите.

Општествените фондови за школото, фондовите за станбена изградба и посебните општествени фондови во 1962 година не установуваат посебна задолжителна резерва на Републиката.

2. Резервите образувани врз основа на точка прва од оваа глава се полагаат како депозит при Југословенската инвестициона банка — Централна за НР Македонија.

3. Средствата на посебната задолжителна резерва на Републиката можат да се користат за кредитирање на обртните средства во стопанството.

Се овластува Извршниот совет да донесе прописи за условите под кои ќе се користат овие средства.

### Глава XVIII

#### РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ

1. Вкупните расходи на буџетот на Републиката изнесуваат 12.281 милиони динари.

2. Буџетската резерва на Републичкиот буџет изнесува 381 милиони динари.

3. Од вкупните републички приходи, на Републичкиот буџет му припаѓаат:

а) 66,3% од републичкото учество во заедничките приходи, по одбиток 3% од делот на придонесот на буџетите од личните доходи;

б) 66,3% од сојузната дотација на буџетот, по одбиток износот на дотациите што Републиката им ги дава на народните одбори;

в) други приходи предвидени со Републичкиот буџет.

### Глава XIX

#### ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Општествените планови на општините и околиите треба да бидат во согласност со Сојузниот и овој Општествен план и преку структурата на вложувањата и мерките за развојот на стопанството, општествениот стандард и личната потрошувачка на своето подрачје, да придонесуваат за остварувањето на задачите и предвидувањата на Сојузниот и овој план.

Плановите на стопанските организации треба да бидат во согласност со целите и задачите на Сојузниот општествен план, овој План и плановите на околиите и општините. Поради тоа, потребно е да се координира работата на стопанските организации преку соборите на производителите, стопанските комори, стручните здруженија, задружните и други организации.

2. Овој општествен план влегува во сила од 1 јануари 1962 година.

17.

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТОТ**  
**НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
**ЗА 1962 ГОДИНА**

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за буџетот на Народна Република Македонија за 1962 година, што Народното собрание на Народна Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор, одржана на 7. II. 1962 година и на седницата на Соборот на производителите, одржана на 7. II. 1962 година.

У број 21  
7 февруари 1962 година  
Скопје

Потпретседател на Народното собрание, Видое Смилевски, с. р.  
Претседател на Извршниот совет, Александар Грличков, с. р.

**ЗАКОН**  
**ЗА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА**  
**МАКЕДОНИЈА ЗА 1962 ГОДИНА**

Член 1

Буџетот на Народна Република Македонија (Републички буџет) за 1962 година содржи:

ПРИХОДИ	Динари	6.021.000.000
РАСХОДИ	Динари	15.981.000.000
ВИШОК НА РАСХОДИ	Дин.	9.960.000.000

Член 2

Вишокот на расходите над приходите по Републичкиот буџет се покрива со дотација предвидена во Сојузниот буџет за 1962 година.

Член 3

Назначување на нови службеници во републичките органи може да се врши само во рамките на средствата предвидени за таа цел во Раздел 26, партија 169.

Средствата од претходниот став за наведените намени ќе се користат на начин што ќе го одреди Извршниот совет односно органот што тој ќе го овласти.

По исклучок, Извршниот совет ќе може да ги зголеми средствата за плати, ако на основа неговите прописи и акти се образуваат нови организациони единици или се прошируваат постојните, односно може да ги смали средствата во претсметките на републичките органи ако се укинат организациони единици или се смали обемот на работите.

Член 4

Средствата што заводите за социјално осигурување ги враќаат во полза на личните расходи по претсметките на републичките органи и установи, можат да се ползуваат само за потребите предвидени во рамките на партиите на личните расходи.

Член 5

Средствата предвидени во претсметките на републичките органи за хонорари и прекувремена работа можат да се користат само до предвидената висина.

Член 6

Средствата предвидени во 3 Дел, Раздел 16, партија 139 можат да се користат врз основа на писмени договори кои во име на Републиката ги склучува Советот за народно здравје.

Член 7

Со средствата предвидени во 12 Дел, Раздел 21, партија 157 — Надоместок за повластици во автобускиот сообраќај по републички прописи — и во 9 Дел, Раздел 22, партија 160 — Надоместок за неправилно одземени имоти на колонистите — ќе располага Државниот секретаријат за работи на финансиите.

Член 8

Со средствата предвидени во 12 Дел, Раздел 21, партија 158 — За унапредување на земјоделството — и во партија 159 — За унапредување на водостопанството — ќе располага Секретаријатот за земјоделство и шумарство врз основа на програма што ја донесува Извршниот совет.

Член 9

Извршниот совет може да превземе мерки за штедење на буџетски средства, како и да ја менува висината и намената на средствата предвидени во буџетот.

Актите од претходниот став подлежат на дополнителна согласност на Народното собрание.

Член 10

Во 1962 година републичките фондови ќе учествуваат во заедничките приходи — дел за републичкиот буџет и во сојузната дотација што му припаѓа на Републичкиот буџет и тоа:

— Републички општествен фонд за финансирање на школството	со	15,46%
— Републички фонд за патишта	со	6,24%
— Републички фонд за стипендии	со	0,33%
— Републички фонд за наградување „11 Октомври“	со	0,04%
— Републички фонд за научни работи	со	2,22%
— Републички фонд за истражувачки работи	со	1,72%
— Републички фонд за нестопански инвестиции	со	6,47%
— Републички фонд за издавачка дејност	со	0,65%
— Републички фонд за културни дејности	со	0,62%

Член 11

Овој закон влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1962 година.

## ПРЕГЛЕД

на приходите и расходите по буџетот на Народна Република Македонија (Републички буџет)  
за 1962 година

Приходи		Расходи	
I — Заеднички приходи		I — Расходи на републичките органи и установи	
— Придонес на буџетите од личниот доход	3,654.000.000	— Лични расходи	3,220.504.000
— Данок на доход	678.600.000	— Материјални расходи	1,533.814.000
— Општински локален данок на приходите од земјоделството	432.300.000	II — Илинденски пензии	
— Општински данок на промет	435.000.000	— Илинденски пензии	58.000.000
— Данок на промет што го плаќаат граѓаните и граѓанско правните лица	60.900.000	III — Средства за одделни намени во стопанството	
— Административни такси	98.600.000	— Средства за одделни намени во стопанството	280.000.000
— Судски такси	316.800.000	IV — Надоместок за неправилно одземени имоти на колонистите	
— Данок на промет од пиво, ракија и жестоки алкохолни пијалоци	34.800.000	— Надоместок за неправилно одземени имоти на колонистите	50.000.000
II — Приходи од републичките органи и установи		V — Дотации	
— Републички органи и установи	31.745.000	— на самостојните установи	675.100.000
III — Останати приходи		— на општествените и други организации	535.728.000
— Останати и непредвидени приходи	28.255.000	— на околиците	5,693.000.000
IV — Дотација		VI — Обврски по буџетот и буџетска резерва	
— Дотација	9,960.000.000	— Обврски по буџетот и буџетска резерва	252.761.000
V — Пренесени средства			
— Пренесени средства	250.000.000		
<b>Вкупно приходи:</b>	<b>15,931.000.000</b>		
Се одбива:			
— 3% од делот на придонесот за буџетите од личниот доход што му припаѓа на НР Македонија во полза на Републичкиот општествен фонд за финансирање на школството	109.620.000		
— 10% задолжителна резерва според одредбите на Сојузниот општествен план за 1962 година	257.878.000		
— 33,75% учество на републичките фондови во заедничките приходи — дел од републичкиот буџет и во сојузната дотација што му припаѓа на Републичкиот буџет	3,334.595.000		
<b>ЧИСТИ ПРИХОДИ:</b>	<b>12,278.907.000</b>	<b>ВКУПНО РАСХОДИ:</b>	<b>12,278.907.000</b>



18.

На основа член 14 од Законот за менување на подрачјата на одделни општини во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“, бр. 3/62 год.), Државниот секретаријат за работи на финансиите на Народна Република Македонија донесува

**У П А Т С Т В О**  
**ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕНОВИТЕ 11, 12 И 13 ОД ЗАКОНОТ ЗА МЕНУВАЊЕ ПОДРАЧЈАТА НА ОДДЕЛНИ ОПШТИНИ ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I Кон чл. 11

а) Банката при која се водат буџетските средства на општината припоена во целост кон друга општина, сите остварени буџетски приходи и расходи на припоената општина од 1 јануари до заклучно 28 февруари 1962 година ги пренесува на сметките на соодветните буџетски приходи и расходи на општината кон која е припоена укинатата општина. Ова пренесување банката го врши без посебен налог на некој орган.

Народниот одбор на општината чие подрачје во целост се припојува кон подрачјето на друга општина, е должен на народниот одбор на општината, кон чие подрачје се врши припојувањето, да му даде попис на своите буџетски обврски неизвршени заклучно со 28 февруари 1962 година со сведенија: 1) спрема кого е создадена обврската; 2) износот на обврската; и 3) кога обврската треба да се исполни. Народниот одбор на општината на која се пренесени обврските, е должен за пренесените обврски да ги извести побарувачите индивидуално.

б) Споразумот на народните одбори на општините односно решението на народниот одбор на околицата (член 11 став 2 од Законот) мора да содржи попис на сите буџетски обврски на укинатата односно на намалената општина, неисполнети заклучно со 28 февруари 1962 година, со сведенија: 1) спрема кого е создадена обврската; 2) износот на обврската; и 3) кога обврската треба да се исполни, — како и распределба на попишаните обврски на одделни заинтересирани општини. Народниот одбор на општината на која се пренесени обврските, е должен за пренесените обврски да ги извести побарувачите индивидуално.

Примерок од споразумот односно од решението од претходниот став се испраќа по службена должност на банката при која се водат буџетските средства на општината која се укинува со припојување на нејзиното подрачје кон подрачјата на други општини односно на општината од која се издвојува дел од поранешното ѝ подрачје. Банката е должна буџетските приходи и расходи на укинатата односно на намалената општина остварени од 1 јануари до заклучно 28 февруари 1962 година да ги пренесе, по основите за распределба од споразумот односно од решението, на сметките на соодветните приходи и расходи на општините кон кои се припојува подрачјето на укинатата односно на намалената општина. Како основ за пренос ќе служи споразумот на народните одбори на општините односно решението на народниот одбор на околицата.

II Кон чл. 12

а) Банката при која се водат средствата на фондовите на општината припоена во целост кон друга општина, сите средства на фондовите со полжбата на 28 февруари 1962 година ќе ги пренесе на сметките на соодветните фондови на општината кон која е припоено подрачјето на укинатата општина. Ова пренесување се врши без посебен налог на некој орган.

Доколку општината, кон чие подрачје се припојува подрачјето на укинатата општина, нема формиран фонд соодветен на фондот на укинатата општина, средствата на фондот на укинатата општина се пренесуваат како вонреден приход на буџетот на општината кон чие подрачје е припоено подрачјето на укинатата општина. Обврските на таквиот фонд стапуваат обврски на буџетот на општината кон чие подрачје е припоено подрачјето на укинатата општина.

б) Споразумот на заедничката комисија на народните одбори на општините односно решението на комисијата на народниот одбор на околицата (чл. 7 од Законот) мора да содржи попис на сите права и обврски на фондовите, чии средства се распоредуваат со сведенија: 1) спрема кого е создадена обврската односно од кого се побарува; 2) износот на обврската односно на побарувањето; и 3) кога обврската односно побарувањето треба да се исполни, — како и распределба на попишаните права и обврски на одделните заинтересирани општински фондови.

Споразумот односно решението од претходниот став по службена должност се доставува:

1. на банката при која се водат средствата на фондовите на општината која се укинува со припојување на нејзиното подрачје кон подрачјата на други општини односно на општината од која се издвојува дел од поранешното подрачје. Банката е должна средствата на фондовите со положба на 28 февруари 1962 година да ги пренесе, по основите на споразумот односно на решението, на сметките на соодветните фондови на општините кон чии подрачја се припојуваат подрачјата на укинатите односно намалените општини. Како основ за пренос ќе служи споразумот на заедничката комисија на народните одбори на општините односно решението на комисијата на околицкиот народен одбор;

2. на органот на управување на соодветните фондови на укинатите односно намалените општини и на таквите органи на фондовите на општините кон чии подрачја се припоени подрачјата на укинатите односно на намалените општини.

Органите на управување на фондовите на општините кон чии подрачја се припоени подрачјата на укинатите односно на намалените општини, се должни да ги известат лицата на кои се однесуваат пренесените права односно обврски.

Кога општината, кон чие подрачје се припојува дел од укинатата односно на намалената општина, нема формиран фонд соодветен на фондот на укинатата односно на намалената општина, ќе се постапи по одредбата од оваа точка под а) став 2.



дина во с. Раштак, Скопска околија, од татко Стевковски Томе и мајка Спасена, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Миле**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (48)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 467 од 17 јануари 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Герасимова Дука, родена на ден 22 септември 1942 година во гр. Скопје, од татко Герасимов Апостол и мајка Даница, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Душка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (49)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-629 од 17 јануари 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Мирчевски Томе, роден на ден 1 септември 1928 година во с. Тресонче, Тетовска околија, од татко Крсте и мајка Риста, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Миронски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (50)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-13829/3-1961 од 17 јануари 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Арсов Никола, роден на 23 декември 1945 година во Скопје, од татко Иванов Михајло и мајка Иванова, род. Јованова Анка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Илија**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (51)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-22951/1 од 11 декември 1961 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Пуфтов Душан, роден на 17 мај 1933 година во гр. Штип, од татко Мане и мајка Марија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Стојанов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (52)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-184/1 од 15 јануари 1962 година, ја одобри промената на личното име на Јанков Владимир, роден на 26 февруари 1918 година во село Долно Трогерци, Штипска околија, од татко Мише и мајка Милка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Иванов Мирчо**.

Оваа промена се протегнува и на децата: Лазар, роден на 2 април 1945, Ванчо, роден на 11 април 1947 и Виолета, родена на 26 февруари 1951 година, сите родени во село Долно Трогерци, Штипска околија.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (53)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-25988/1 од 5 јануари 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Пандилова Стоја, родена на ден 23 јуни 1958

година во с. Павлешенци, Штипска околија, од татко Пандилов Јаким и мајка Пандилова Благоица, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Виолета**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (54)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-76/1 од 9 јануари 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Настевски Благоја, роден на 24 март 1938 година во село Куратица, Охридска околија, од татко Илија и мајка Устијанка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Секулоски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (55)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-1596 од 5 февруари 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Лошковски Јосиф, роден на 23 јуни 1929 година во село Лазарополе, Тетовска околија, од татко Илија и мајка Темјана, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Георгиевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (56)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-1288 од 3 февруари 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Андреев Панче, роден на 8 мај 1918 година во Титов Велес, од татко Петар и мајка Руса, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Бочваров**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (57)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-1595 од 5 февруари 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Караџинова Веселинка, родена на 19 јануари 1931 год. во с. Ваташа, Титоввелешка околија, од родителите: татко Вучков Ристо и мајка Катерина, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Виолета**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (58)

## СУДСКИ ОГЛАСИ

### ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА

При овој суд е покрената постапка за амортизација на чекот бр. 308124 во износ од 9.000 динари, издаден од Комуналната банка — Битола, на име Фанија Марко Јанкова, од Битола, ул. „Преспа“ бр. 48.

Се повикува секој еден што го притежува горниот чек, по било кој основ, да соопшти на овој суд или да стави приговор против понизувањето му во рок од месец дена по објавувањето во „Службен весник на НРМ“. Во противно по истекот на горниот рок чекот ќе се огласи за загубен.

Од Околинскиот суд во Битола, Р. бр. 1395/61 (39)

При овој суд е покрената постапка за прогласување за неважен загубениот чек бр. 353747 во износ од 30.000 динари, издаден од Комуналната банка — Битола на 25-X-1961 година, на име Михајловски Алексо Владимир, од Битола, ул. „Партизанска“ бр. 92.

Се повикува секој еден што го притежава чекот, по било кој основ, да соопшти на судот или да стави пригвор против поништувањето му во рок од месец дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно, по истекот на горниот рок, чекот ќе биде огласен за загубен.

Од Околинскиот суд во Битола, Р. бр. 1424/61.  
(40)

## РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 729, страна 161, свеска III е запишана под фирма: Заедница на осигурувањето на НРМ — Скопје. Предмет на работењето на Заедницата е:

а) врши изравнување на ризиците и ги надоместува штетите настанати на осигурениот имот и износите по основот осигурување на лица, на начинот пропишан со Законот за осигурителните заводи и заедниците на осигурувањето;

б) воведува доброволно осигурување и за ним донесува правила за осигурување, тарифа на премиите и технички основи;

в) се грижи за унапредување на осигурувањето на своите членови — заводи за осигурување;

г) врши контрола на правилата за осигурување и на тарифите на премиите во осигурителните заводи на територијата на НР Македонија, како и во поглед на проценувањето и ликвидацијата на штетите односно исплатата на договорените износи од страна на заводите за оние видови осигурувања за кои таа врши изравнување на ризиците; и

д) врши и други работи што ѝ се ставени во делокруг со закон и со заклучоците на Собранието на Заедницата на осигурувањето и Југословенската заедница на осигурувањето.

Заедницата е основана од Извршниот совет на НРМ, со одлука бр. 09-3839/1 од 11-XII-1961 година.

Заедницата на осигурувањето ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Димче Милевски, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 5/62.  
(62)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-IX-1960 год., рег. бр. 23/56, свеска I, е запишана под фирма: Слаткарска деликатесна продавница „Китка“ во Битола на Слаткарско-Млекарското претпријатие „Јагода“ од Битола. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на слаткарски и млекарски производи, бели печива од сопствено производство, како и продажба на деликатесни производи од туѓо производство, со вршење на експрес услуги.

Продавницата е основана од Слаткарско-млекарското претпријатие „Јагода“ од Битола, а со-

гласно со одобрението на Народниот одбор на општина Битола бр. 07-5266/1 од 26-VII-1960 година.

Раководител на продавницата е Лазар Хаџиевски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 449/60.  
(1613)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-VIII-1960 година, рег. бр. 10/56, свеска I, е запишан под фирма: Угостителски дуќан-бифе „Извор“, со седиште во Сапотница на Угостителското претпријатие „Унап“ од Демир Хисар, Битолско. Предмет на работењето на дуќанот е: вршење угостителски услуги на мало, точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци и мезелуци.

Дуќанот е основан од Угостителското претпријатие „Унап“ од Демир Хисар, а согласно со одобрението на НО на општината Демир Хисар бр. 03-3354/1 од 23-VIII-1960 год.

Раководител на дуќанот е Џивчаноски Горѓи, а ќе го потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 445/60.  
(1615)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-IX-1960 година, рег. бр. 71, свеска I, е запишана под фирма: Продавница во село Граиште на Земјоделската задруга „Единство“ од село Вардино, Битолска околина. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијална стока, железарски прсизводи, текстил и останати потреби на селското население во село Граиште.

Продавницата е основана од ЗЗ „Единство“ од село Вардино, а согласно со одобрението на НО на општината Демир Хисар бр. 03-3393/1 од 22-VIII-1960 година.

Раководител на продавницата е Најдоски Никола, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 464/60.  
(1616)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-X-1960 година, рег. бр. 23/60, свеска I, е запишана под фирма: Продавница за чевли, со седиште во Крушево на Фабриката за чевли „Пролетер“ од Белград. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на чевли, произведени од самата фабрика, чевли од други производители поради дополнително на асортиманот, како и продажба на стоки сврзани со продажбата на чевли: чорапи, врвци, ималин, лајци за чевли и калапи за чевли.

Продавницата е основана од Фабриката за чевли „Пролетер“ од Белград, а согласно со одобрението на НО на општината Крушево бр. 06-1984/1 од 18-VII-1960 година.

Продавницата ќе ја потпишува раководителот Телеску Петар.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 468/60. (1627)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-VII-1960 год., рег. бр. 13/60, свеска II, е запишано под фирма: Одмаралиште на ПТТ трудбениците „Охридско Езеро“, Охрид, на ПТТ сообраќај од Скопје. Одмаралиштето ќе послува по одредбите на Законот за оснивање и работа на одмаралиштето („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 26/58).

Одмаралиштето е основано од ПТТ сообраќај — Скопје, а согласно со потврдата на НО на општината Охрид бр. 04-6963/1 од 22-VII-1960 година.

Одмаралиштето ќе го потпишува раководителот Смилевски Тодор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 402/60. (1629)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-XI-1960 година, рег. бр. 25/60, свеска II, е запишано под фирма: Метало преработувачко претпријатие „Херој Тоза Драговиќ“, со седиште во Охрид. Предмет на работењето на претпријатието е: Метало преработувачка дејност.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината Охрид бр. 01-8593/1 од 10-IX-1960 година.

Претпријатието ќе го потпишува Ристо Мише, директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 524/60. (1631)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-X-1960 година, рег. бр. 26/60, свеска I, е запишана под фирма: Фабрика за памучно предиво во изградба „Билјана“, со седиште во Прилеп. Предмет на работењето на фабриката е: производство на памучно предиво.

Фабриката е основана со решението на НО на општината Прилеп бр. 01-6462/1 од 5-IX-1960 год.

Фабриката ќе ја потпишува в. д. директорот Тренкоски Јордан.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 486/60. (1639)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-VIII-1960 година, рег. бр. 15/60, свеска II, е запишано под фирма: Шумско производно стопанство „Преспа“ во Ресен. Предмет на работењето на стопанството е: подигнување на шуми, експлоатација на главни и споредни шумски земјишта и реализација на шумските и земјоделските производи во преработена и непреработена состојба, односно дејностите што досега ги обавуваше досегашното Шумско стопанство Ресен, како установа.

Стопанството е основано со решението на НО на Охридска околија бр. 01-5880 од 6-VII-1960 година.

Стопанството ќе го потпишува директорот инж. Петар Крстевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 408/60. (1646)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-X-1960 год., бр. 1/59, свеска IV, е запишана под фирма: Продавница за продажба на риби во Ресен на Рибарското стопанство „Шаран“ од с. Перово, Охридска околија. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови пресна и сушена риба.

Продавницата е основана од Рибарското стопанство „Шаран“ од село Перово, Охридска околија, а согласно со решението бр. 7617/1 од 15-VII-1960 год. на НО на општината Ресен.

Раководител на продавницата е Галмановски Симо, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 420/60. (1647)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-IX-1960 год., рег. бр. 75/55, свеска III, е запишана под фирма: Продавница бр. 2 за леб и бели печива во Струга на Пекарското претпријатие „Жито-леб“ од Струга. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на леб и печиво.

Продавницата е основана од Пекарското претпријатие „Жито-леб“ — Струга, а согласно со одобрението на НО на општината Струга бр. 7120/1 од 26-VII-1960 година.

Раководител на продавницата е Хајдари Јусуф, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 425/60. (1649)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-IX-1960 година, рег. бр. 75/55, свеска III, е запишан под фирма: Занаетчиски дуќан во Струга на Пекарското претпријатие „Жито-леб“ Струга. Предмет на работењето на дуќанот е: услуги со маалско печење.

Дуќанот е основан од Пекарското претпријатие „Жито-леб“ од Струга, а согласно со одобрението на НО на општината Струга бр. 7117/1 од 27-VIII-1960 година.

Раководител на дуќанот е Иван Стојановски, а ќе го потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 424/60. (1650)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-IX-1960 година, рег. бр. 75/55, свеска III, е запишан под фирма: Занаетчиски дуќан во Струга на Пекарското претпријатие „Жито-леб“ од Струга. Предмет на работењето на дуќанот е: производство на бело печиво и маалски услуги.

Дуканот е основан од Пекарското претпријатие „Жито-леб“ — Струга, а согласно со одобрението на НО на општината Струга бр. 7119/1 од 27-VII-1960 година.

Раководител на дуканот е Панди Симак, а ќе го потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 426/60. (1651)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-IX-1960 година, рег. 75/55, свеска III, е запишан под фирма: Занаемчиски дукан во Струга на Пекарското претпријатие „Жито-леб“ — Струга. Предмет на работењето на дуканот е: услуги со маалско печење.

Дуканот е основан од Пекарското претпријатие „Жито-леб“ од Струга, а согласно со одобрението на НО на општината Струга бр. 7117/1 од 27-VIII-1960 година.

Раководител на дуканот е Ило Голаб, а ќе го потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 427/60. (1652)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-IX-1960 година, рег. бр. 75/55, свеска III, е запишан под фирма: Занаемчиски дукан во Струга на Пекарското претпријатие „Жито-леб“ од Струга. Предмет на работењето на дуканот е: производство на леб и бело печиво.

Дуканот е основан од Пекарското претпријатие „Жито-леб“ од Струга, а согласно со одобрението на НО на општината Струга бр. 7116/1 од 4-VIII-1960 година.

Раководител на дуканот е Мачовски Ристо, а ќе го потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 428/60. (1653)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 658, страна 877, свеска II, е запишано под фирма: „Интерконт“ извоз — увоз, Белград, Трговско претставништво во Скопје. Предмет на работењето на претставништвото е: случување на договори за купопродажба во име и за сметка на деловната единица.

Претставништвото е основано од Работничкиот совет на „Интерконт“ извоз-увоз, Белград, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија бр. 04-12317 од 10-IX-1960 година.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Тупурковски Димитар, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 636/60. (1666)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 278, страна 1053, свеска I, е запишана под

фирма: Винарска визба — Охрид — Продавница во Гостивар. Предмет на работењето на продавницата е: промет со алкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Винарската визба — Охрид, а согласно со решението на НО на општината Гостивар бр. 04-6099 од 23-XI-1960 година.

Раководител на продавницата е Идриз Дака.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 716/60. (1677)

### ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат на Основното училиште „Просвета“, с. Урвич, Тетовско, под назив: „Основно училиште „Просвета“, с. Урвич, Тетовско“, се огласува за неважен. (3070)

Загубениот печат на Основното училиште „Генерал Темпо“, с. Магленце, Кумановско, под назив: „Основно училиште „Генерал Темпо“, с. Магленце, Кумановско“, се огласува за неважен. (19)

Загубениот округли печат на Основното училиште „Маршал Тито“ с. Муртино, Штипско, под назив: Основно училиште „Маршал Тито“, с. Муртино, Штипско“, се огласува за неважен. (323)

Загубениот штембил на Земјоделската задруга „Победа“, с. Долгаец, Прилеп, под назив: „Земјоделска задруга „Победа“, с. Долгаец, Прилеп, се огласува за неважен. (366)

### МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

#### ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 159, серија бр. 0340669 издадена од СВР — Титов Велес на име Апостол Д. Соколовски, Скопје. (4531)

Лична карта рег. бр. 100526, серија бр. 0612278 издадена од СВР — Скопје на име Душан В. Хиниќ, Скопје. (4532)

Лична карта рег. бр. 14806, серија бр. 0591316 издадена од СВР — Скопје на име Стоилко Н. Цангаревски, Скопје. (4533)

Лична карта рег. бр. 53697, серија бр. 0038517 издадена од СВР — Скопје на име Нејази Ј. Шабанов, Скопје. (4534)

Лична карта рег. бр. 50296, серија бр. 0038066 издадена од СВР — Скопје на име Милка А. Буквиќ, Скопје. (4535)

Лична карат рег. бр. 7174, серија бр. 0254292 издадена од СВР — Скопје на име Петруш Г. Додевски, Скопје. (4536)

Лична карта рег. бр. 81502, серија бр. 0057541 издадена од СВР — Скопје на име Сабрије А. Елмашова, Скопје. (4537)

Лична карта рег. бр. 59506, серија бр. 0046897 издадена од СВР — Скопје на име Трајко Никола Житаров, Скопје. (4538)

Лична карта рег. бр. 99369, серија бр. 0625333 издадена од СВР — Скопје на име Мемет К. Исени, Скопје. (4539)

Лична карта рег. бр. 6778, серија бр. 0582787 издадена од СВР — Скопје на име Митре М. Божиновски, Скопје. (4540)

Лична карта рег. бр. 88871, серија бр. 0627698 издадена од СВР — Скопје на име Фариз Мемед Исмаил, Скопје. (4541)

Лична карта рег. бр. 129391, серија бр. 0520339 издадена од СВР — Скопје на име Бедрије Кадри Јусуф, Скопје. (4542)

Лична карта рег. бр. 19262, серија бр. 0595382 издадена од СВР — Скопје на име Камил П. Јакуповски, Скопје. (4543)

Лична карта рег. бр. 58879, серија бр. 0522729 издадена од СВР — Скопје на име Магбер А. Кариман, Скопје. (4544)

Лична карта рег. бр. 11373, серија бр. 2729651 издадена од СВР — Шибеник на име Марија А. Кери, Скопје. (4545)

Лична карта рег. бр. 83429, серија бр. 0059318 издадена од СВР — Скопје на име Сократ К. Киналовски, Скопје. (4546)

Лична карта рег. бр. 129996, серија бр. 0472130 издадена од СВР — Скопје на име Александар М. Киров, Скопје. (4547)

Лична карта рег. бр. 93453, серија бр. 0609362 издадена од СВР — Скопје на име Милена Томе Лабудовиќ, Скопје. (4548)

Лична карта рег. бр. 41918, серија бр. 0621317 издадена од СВР — Скопје на име Александар Т. Миновски, Скопје. (4549)

Лична карта рег. бр. 107700, серија бр. 0260300 издадена од СВР — Скопје на име Зорка П. Нешкиќ, Скопје. (4550)

Лична карта рег. бр. 56254, серија бр. 0043446 издадена од СВР — Скопје на име Зејнел Мемет Осман, Скопје. (4551)

Лична карта рег. бр. 28956, серија бр. 0094777 издадена од СВР — Битола на име Милица М. Пржева, Скопје. (4552)

Лична карта рег. бр. 14782, серија бр. 3033764 издадена од СВР — Приштина на име Смаил М. Подворица, Скопје. (4553)

Лична карта рег. бр. 27817, серија бр. 4064633 издадена од СВР — Смедерево на име Лепосава М. Стоимировиќ, Скопје. (4554)

Лична карта рег. бр. 48297, серија бр. 0607074 издадена од СВР — Скопје на име Савко М. Стојанов, Скопје. (4555)

Лична карта рег. бр. 90238, серија бр. 0609274 издадена од СВР — Скопје на име Десанка С. Стојановска, Скопје. (4556)

Лична карта рег. бр. 21468, серија бр. 0049458 издадена од СВР — Скопје на име Петар В. Тошевски, Скопје. (4557)

Лична карта рег. бр. 2494, серија бр. 0784133 издадена од СВР — Скопје на име Андреја Б. Трајковски, Скопје. (4558)

Лична карта рег. бр. 3482, серија бр. 0577921 издадена од СВР — Скопје на име Славко С. Цветковски, Скопје. (4559)

Лична карта рег. бр. 353, серија бр. 0146950 издадена од СВР — Делчево на име Стојанка Ѓорѓиева Јаковчевска, ул. „8 ноември“ бр. 50 — Струга. (4560)

Лична карта рег. бр. 754, серија бр. 0272264 издадена од СВР — Гостивар на име Казим Оломан Сејдини, Гостивар. (4500)

Лична карта рег. бр. 6706, серија бр. 0284173 издадена од СВР — Ресен на име Фанча Димитар Гуроска, Ресен. (4501)

Лична карта рег. бр. 5012, серија бр. 0109722 издадена од СВР — Дебар на име Рамадан Реџо Несимоски, с. Д. Косоврасти, Дебар. (4502)

Лична карта рег. бр. 3413, серија бр. 0229022 издадена од СВР — Охрид на име Цветко Ташков Крстоски, с. Врбјани, Охридско. (4503)

Лична карта рег. бр. 3313, серија бр. 0228923 издадена од СВР — Охрид на име Кала Ј. Гаврилоска, с. Врбјани, Охридско. (4504)

Лична карта рег. бр. 1308, серија бр. 0737837 на име Климе Кирев Паункоски, с. Велмеј, Охридско. (4505)

Лична карта рег. бр. 8507, серија бр. 0216138 издадена од СВР — Охрид на име Илија Иванов Филипоски, с. Врбјани, Охридско. (4506)

Лична карта рег. бр. 11938, серија бр. 0116648 издадена од СВР — Дебар на име Меџит Насуф Дамани, ул. „Ц. Уштеленца“ бр. 37 — Дебар. (4507)

Лична карта рег. бр. 6974, серија бр. 0403384 издадена од СВР — Св. Николе на име Рајна Јаче (Костова) Саздова, с. Амзабегово, Св. Николе. (4508)

Лична карта рег. бр. 283, серија бр. 075793 на име Хафизе Амета Османи, с. Седларево, Тетово. (4509)

Лична карта рег. бр. 4723, серија бр. 0400233 издадена од СВР — Штип на име Александар Андонов, Скопје. (4510)

Лична карта рег. бр. 60523, серија бр. 0047879 издадена од СВР — Скопје на им Муса М. Авди, Скопје. (4511)

Лична карта рег. бр. 13886, серија бр. 0590356 издадена од СВР — Скопје на име Благоја С. Бојкиќ, Скопје. (4512)

Лична карта рег. бр. 55620, серија бр. 0045057 издадена од СВР — Скопје на име Милованка Т. Гашиќ, Скопје. (4513)

Лична карта рег. бр. 42738, серија бр. 0619875 издадена од СВР — Скопје на име Душан Г. Димов, Скопје. (4514)

Лична карта рег. бр. 54323, серија бр. 0608413 издадена од СВР — Скопје на име Христина А. Ефримова, Скопје. (4515)

Лична карта рег. бр. 9937, серија бр. 0585947 издадена од СВР — Скопје на име Димитрија А. Зафировски, Скопје. (4516)

Лична карта рег. бр. 4418, серија бр. 0616199 издадена од СВР — Скопје на име Раим М. Илјази, Скопје. (4517)

Лична карта рег. бр. 18849, серија бр. 0594969 издадена од СВР — Скопје на име Теофик Б. Касам, Скопје. (4518)

Лична карта рег. бр. 2695, серија бр. 0579570 издадена од СВР — Скопје на име Петко Д. Качаниклијевиќ, Скопје. (4519)

## КОНКУРСИ

### КОМИСИЈАТА ЗА ЗАСНОВУВАЊЕ И ОТКАЖУВАЊЕ НА РАБОТНИОТ ОДНОС ПРИ СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА ТБЦ — БИТОЛА

распишува

#### К О Н К У Р С

за исполнување на следните работни места:

1. Четири лекари специјалисти по фтизиологија, или на специјализација по фтизиологија, или лекари-стажери.

2. Еден лекар специјалист по педијатрија за работа во фтизиолошко одделение.

3. Една медицинска сестра (медицински техничар), со виша школа за медицински сестри.

4. Еден економист за началник на економско-финансово одделение, со виша економска школа и 10 години практика во финансозна струка.

5. Еден техничар за шеф на технички отсек, со средна школа за техничари.

**НАСТАП НА СЛУЖБА:** За службениците под ред. бр. 1, 3 и 5 од 1. III. 1962 год., а под ред. бр. 2 од 1. VI. 1962 год. и под ред. бр. 4 од 15. III. 1962 год.

Покрај документите за стручната спрема, кандидатите кон молбата треба да приложат и документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници. Плата по Правилникот за расподелба на личните доходи. (216)

Советот за просвета на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје

распишува

#### К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетото работно место управител на Основното училиште „Рајко Жинзифов“ — Скопје

Услови:

Кандидатите што ќе конкурираат за упразнетото место треба да имаат завршено ВПШ или учителска школа. Истите треба да имаат положен стручен испит и над 10 години служба во просветната струка.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до Конкурсната комисија на Советот за просвета на НОО Саат Кула. (215)

Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на Битолска околина

распишува

#### К О Н К У Р С

за пополнување работното место Директор на ЛОЗООВОШНИОТ РАСАДНИК во Битола

**УСЛОВИ:** Завршен земјоделски факултет и најмалку две години практика во струката, завршена виша земјоделска школа и најмалку три години практика во струката или завршено средно земјоделско училиште и најмалку пет години практика во струката.

Предност имаат кандидати од лозоовоштарски смер.

Основна плата спрема Законот за јавните службеници, а полагајна по Одлуката на Расадиот.

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на неговото објавување. Во колку работното место не се пополни до определениот рок, конкурсот останува отворен до пополнувањето.

Молбите таксирани со 50 динари таксени марки и документите по чл. 31 од ЗЈС да се достават до Комисијата на Одборот. (217)

#### СОДРЖИНА

	Страна
16. Указ за прогласување на Републичкиот општествен план за 1962 година — — — —	69
Републички општествен план за 1962 година	69
17. Указ за прогласување на Законот за буџетот на Народна Република Македонија за 1962 година — — — — —	82
Закон за буџетот на Народна Република Македонија за 1962 година — — — —	84
18. Упатство за извршување на одредбите од членовите 11, 12 и 13 од Законот за менување подрачјата на одделни општини во Народна Република Македонија — — —	85

## „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“

има на продажба:

### РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ

ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“ ОД 1945 — 1960 ГОДИНА

ЦЕНА ВО ТВРД ПОДВРЗ 1.700 ДИН.

Морачки прима Претплатната служба на „Службен весник на НРМ“, Скопје, пошт. фах 51. Жиро сметка 802-11/1—698 при Народната банка — Скопје

Издавач: „Службен весник на НРМ“ — новинско-издавачко претпријатие, Скопје, ул. 29 ноември“ бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698 при Народната банка — Скопје, Графички завод „Гоце Делчев“ (1586) — Скопје